

МУЗИКА

На домашниот Избор за песна на Евровизијата се натпреваруваа 15 композиции. По Каролина, која ги освои максималните 144 поени, следуваа Тамара со 105 и Ламбе со 101 поен.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ПОП ДИВАТА КАРОЛИНА ГОЧЕВА




"СВЕТОТ", ГЛА ВО ОСВОЈУВА

Максималните 144 поени собрани од 12 региони во Македонија ѝ ја донесоа победата на песната "Мојот свет" во изведба на попдивата Каролина Гочева. Таа едногласно е избрана во мај да "замине" за Финска и да ја претставува Македонија на Изборот за песна на Евровизија. На годинашниот Евросонг во Финска, Каролина ќе настапи на полуфиналната вечер и ќе се обиде да избори пласман во финалето. За неа ова нема да претставува тешкотија затоа што тоа ќе ѝ биде второ претставување на традиционалниот Евросонг, по првиот настап во 2002 година со песната "Од нас зависи", кога се пласира на 19. место. Победничката песна е дело на познатиот хитмејкер Григор Копров, текстот е на Огнен Неделковски, а Владимир Дојчиновски беше задолжен за аранжманот.

По Каролина (прв пат во историјата на националниот избор се случи еден пејач да победи со максимален број поени), која ги освои сите 144 поени, следуваа Тамара Тодевска со песната "Кажу кој си ти" со 105 гласа, на трето место беше Ламбе Алабакоски со песната "Бело е сè" со 101 поен, потоа Маја и Јован на четврто место со 71 поен...

Изборот за песна на Евровизија го отворија Маја Саздановска и Јован Јованов со песната "1, 2, 3". Потоа настапија Елена Петреска - "Пеам"; Маја Гроздановска-Панчева - "Кавијар и свила"; Марјан Стојаноски - "Ако те расплачат"; Деана Николовска - "Небо"; Андријана Јаневска - "Епизода"; Васил Гарванлиев - "Помогни ми"; Ѓорѓи Крстевски - "Летни дождови"; Ламбе Алабаковски - "Бело е сè"; Биба Додева - "Чувај ме"; Ивана Андоновска - "Оди си"; "Супернова" - "Потсети ме";



МОРАЛНИ ПОБЕДНИЦИ ИЛИ НЕ!



ИНТЕРЕСНО СЦЕНСКО НА МАЈА И ЈОВАН



СОЛИДЕН НАСТАП НА МЛАДАТА САЊА



ЗА ВРЕМЕ НА ГЛАСАЊЕ ЕЛЕНА РИСТЕСКА

ПОВТОРНО НА ЕВРОСОНГ



"МОЈОТ СВЕТ" Ѐ
ДОНЕСЕ ПОБЕДА

Тамара Тодевска - "Кажи кој си ти"; и Сања Лефкова - "Отров и лек".

Победничката песна се избра по пат на телефонско гласање, само од фиксна телефонија. Според новиот систем на гласање, Македонија беше поделена на 12 центра, во кои имаше импровизирани студија, од каде што се соопштуваа резултатите од телефонското гласање. Додека се гласаше публиката во Универзалната сала ја забавуваше Елена Ристеска, која минатата година беше македонски претставник на Евросонг во Атина, потоа Дмитри Колдун, гостин од Белорусија, кој е избран оваа година да биде нивни претставник на Евросонг, како и Борис Новковиќ и балетското студио "Ребис".

По Фестивалот повеќето од присутните во Универзална сала, како и дел од учесниците, беа задоволни од организацијата на настанот од музички аспект, велејќи дека станува збор за досега еден од најдобрите, доколку се исклучат проблемите кои настанаа при телевизискиот пренос, за што организаторот сè уште нема објаснување. Меѓутоа, како и секогаш мора да се има одредени незадоволства, обвинувања итн. упатени на адреса на организаторот, па така авторот на песната која ја испеа Тамара, Александар Масевски смета дека тие се морални победници зашто победата им е украдена. Потоа настапот за малку ќе го откажеше Биба Додева, но сепак само заради публиката се појави на сцена. Елена Петреска речиси падна, немил настан кој доведе да ја изгуби концентрацијата, но се снајде и продолжи да пее. Отворено реагираше и Адријана Јаневска, која посочи дека преносот на ТВ е ужас за што потврда се големиот број СМС пораки во кои ѝ било посочено дека нејзиниот глас воопшто не се слуша... Како и да е, Каролина заминува за Финска.

СОТ И СТАСОТ ЊЕ НА ФИНСКА



НАСТАПУВАЊЕ



ТО НАСТАПИ

